



# ПОСЛЕДЕН ЛЕТ ДО ВЕЧНОСТА

"Нема поголема чест за еден дипломат од кариера од поканата да биде советник на претседателот Трајковски, покана што Блажевски ја прифати со одговорност и ја извршуваше чесно до последниот момент, до кобниот лет кон босанските беспакџа", рече Ристо Никовски на погребот на Ристо Блажевски, еден од основоположниците на македонската дипломатија.

"Многумина поминуваат низ нашите животи, но малкумина се такви кои оставаат траги во нашите души. Димка беше токму таква личност", истакна Стево Пендаровски, член на Кабинетот на претседателот Трајковски, за "душата" на оваа екипа, Димка Илкова - Бошковиќ.

Пишува:  
Кокан СТОЈЧЕВ

Со државно-воени почести, со верски обреди, со многу тага и болка во душата на семејствата, на роднините, колегите и многубројните пријатели, на градските гробишта "Бутел" во Скопје беа погребани посмртните останки на советниците на претседателот Борис Трајковски - Ристе Блажевски, Димка Илкова - Бошковиќ, Миле Крстевски, и на пилотите Марко Марковски и Бранко Ивановски. Членовите од обезбедувањето, Борис Велинов и Аце Божиновски, беа погребани на гробиштата во село Илинден, односно во село Бардовци, а советничката Анита Кришан - Лозаноска бе-

ше погребана на гробиштата во Велес.

Тие сите заедно со претседателот Трајковски трагично загинаа во авионската несреќа што се случи на 26 февруари во близина на Мостар. Заминаа во вечноста незаборавени, бидејќи беа вистински професионалци чиј животен пат се поигра со нивната судбина. Го дадоа својот живот во служба која имаше света цел - просперитет на Република Македонија.

## ВРВНИ ДИПЛОМАТИ

Ристо Блажевски - Пир, член на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија, ги имаше сите карактеристики потребни за еден одличен дипломат", истакна во своето проштално обраќање него-

виот колега Ристо Никовски кој заедно со него на почетокот на седумдесеттите години од минатиот век на Далечниот Исток ја започнале дипломатската кариера. Тој бил во Кина, а Блажевски во Виетнам.

- "Следната дипломатска мисија на Ристо Блажевски беше во Бенгази, Либија, каде го водеше поранешниот југословенски конзулат. Тоа беше многу одговорно место, бидејќи таму илјадници експерти и работници од поранешна федерација остваруваа значајна мисија. Подоцна - евоцираше спомени Никовски - по Белград каде Пир научно и долгорочно ги анализираше сите аспекти на надворешната политика, тој по распадот на тогашната федерација и прогласувањето на целосна независ-

ност на нашата земја, се врати во Скопје и блиско соработувавме во градењето на новата македонска дипломатија", рече Никовски.

Блажевски е еден од основоположниците на македонската дипломатија, потенцираше Никовски. Неговата култура, неговото искуство, широките знаења, во секоја прилика беа драгоценци, а како врвен професионалец не случајно стекнал многу пријатели низ целиот свет.

- "Нема поголема чест за еден дипломат од кариера од поканата да биде советник на претседателот Трајковски, покана што Блажевски ја прифати со одговорност и ја извршуваше чесно до последниот момент, до кобниот лет кон босанските беспака. Со болка во душите за другарот, колега, роднина, се разделуваме чувајќи го споменот за неговото големо срце", истакна Ристо Никовски, колега на Блажевски од Министерството за надворешни работи.

Од Блажевски пред капелата во "Бутел" се простија и неговите другари од детските денови, Душко Кадиевски и Васил Василевски.

- "За време на четирите години минати во гимназијата 'Цветан Димов' Ристе Блажевски од млади години покажуваше склоност кон изучувањето на јазиците, кон предметите логика, психологија, историја, како и интерес кон спортските игри, особено пинг-понгот, и духовната игра - шахот, по што го доби прекарот Пир. Блажевски уште тогаш покажуваше висока морална свест, чесност и добрина да им помогне на своите соученици во совладувањето на наставата", истакна неговите блиски пријатели сеќавајќи се на времето од училишните клупи.







## ОКО НА СОНЦЕТО

### ПОГРЕБАНИ НАЈБЛИСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

Република Македонија  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на  
Република Македонија



**Н**а Градските гробишта "Бутел" во Скопје беа погребани посмртните останки и на пилотот Марко Марковски. Покрај потесното семејство, роднини и пријатели, последна почит му оддадоа и припадници на сите гарнитуре од военото и цивилното воздухопловство на Република Македонија. Во знак на почит за време на погребот надлетуваа хеликоптери на Армијата и на полициските сили.

**П**ри вакви несреќи тешко доаѓаат зборови кои можат да ја искажат нашата жал и големата болка за трагедијата што нè погоди сите. Во еден единствен ден останавме без најблиските соработници и пријатели. Димка беше една од нив - нè потсети Стево Пендаровски, советник во Кабинетот на Претседателот, за најблиската соработничка на претседателот Борис Трајковски, Димка Илкова - Бошковиќ. Многумина поминуваат низ нашите животи, но малкумина се такви кои оставаат траги во нашите души. Димка беше токму таква личност. Во овие исклучително тешки моменти за сите нас треба да се соочиме со вистината дека ние повеќе нема да работиме заедно, заеднички како една фамилија, да ги делиме убавите и помалку убавите работи во животот. Загубата и празнината што ја остава Димка во сите нас, со своето замину-



вање е голема. Сигурно - потенцираше Пендаровски - најголема е кај нејзиното семејство, најблиските родните и пријателите, бидејќи беше прекрасна личност, почитувана сопруга и мајка на две прекрасни деца. Почитувана колешка и другар, пред сè другар, со сите нас. Многу од нашите колеги често ѝ се обраќаа за помош или за обичен човечки разговор кога им беше тешко. И не се памети дека некогаш одбила да понуди зборови на утеха и разбирање за другите. Нејзиниот темперамент беше заразен и ги зафаќаше сите со што му даваше посебен белег на Кабинетот, а тоа беше дополнителен мотив за нас преостанатите - рече Пендаровски. Вработените во Кабинетот на Претседателот на Република Македонија вечно ќе ја паметат како искрена и отворена личност, со желба за работа и невиден оптимизам за живот. Нејзината професионалност и огромната енергија, како и прекрасните човечки особини доволно му значеа на претседателот Трајковски кој не случајно ја одбра за најблизок соработник во екипата во која е од самиот почеток на неговиот мандат. Димка Илкова - Бошковиќ секогаш велеше дека ѝ е чест што е дел од претседателската екипа советници. Сосема сум искрен кога вела дека не помалку се гордеевме што те имавме за пријател и соработник".







Република Македонија  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на  
Република Македонија

## ОКО НА СОНСЕТО

### ПОГРЕБАНИ НАЈБЛИСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ



Од копилотот Бранко Ивановски се прости градоначалникот на Битола, Златко Вршковски.

- "Пред некоја година во Битола една челична птица го наруши звучниот сид. Потоа разбравме дека храбриот Бранко палаво си поигруваше со 'сухојот' над битолското небо. Граѓаните не беа вознемирени. Напротив - нè потсетуваше Вршковски за вештините на пилотот Ивановски - му аплаудираа за тоа со каква леснотија летаа таа челична птица. Го нареков палаво, но тој беше исклучително мирно и скромно момче. Пилот, мајор, мајстор на занаетот, гордост на својата генерација. Гордост на многуте генерации наши сограѓани чии пораки се обидувам да ги пренесам. Ке ни недостасуваат заедничките прошетки на Широко сокак и викендите на Пелистер. Битола никогаш нема да те заборава", рече градоначалникот на Битола, Златко Вршковски, кој истакна дека неговиот последен лет стана лет до вечноста и до суровата реалност.

Бранко Ивановски, копилот во владиниот авион, беше професионален пилот кој Воената академија ја заврши во Мостар, каде што ја почнува професионалната кариера. Во последните четири години Ивановски работеше во Армијата на Република Македо-



нија како професионален пилот со чин капетан, со договор на дело, ангажиран за воздухопловните задачи во Владата. Ивановски беше оженет и татко на две деца.

Со високи државни почести на градските гробишта "Бутел" беше погребан и Миле Крстевски, раководител во Министерството за надворешни работи, во Секторот за соседните земји. Од Крстевски се простијароднините, пријателите и неговите соученици, кои на погребната церемонија за него рекоа дека бил човек со големо срце и душа, професионалец до последниот ден од својот живот.

- "Миле, генерацијо, никогаш нема да го заборавиме твојот младешки немирн дух и секогаш ќе те паметиме како прекрасен другар и скромна личност", беше речено на погребот.

Прштален говор одржа и претставник од делегацијата на Министерството за надворешни работи, предводена од шефицата на дипломатијата, Илинка Митрева. Меѓу колегите Миле важел за добар човек и врвен дипломат кој целосно ѝ се посветил на дипломатијата и кој никогаш не признавал импровизации и волонтаризам. Миле Крстевски е роден во Крива Паланка во 1954 година. Завршува Факултет за политички науки во Белград, каде што останал да работи во Сојузниот секретаријат за надворешни работи. Крстевски е прв секретар на Амбасадата на СФРЈ во Конго. По осамостојувањето на Македонија работи како советник во македонската Амбасада во Белград.







## ОКО НА СОНЦЕТО

ПОГРЕБАНИ НАЈБЛИСКИТЕ СОРАБОТНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ТРАЈКОВСКИ

Република Македонија  
**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на  
Република Македонија



## ЛОЈАЛНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ

Двајцата членови на обезбедувањето на претседателот Борис Трајковски, Аце Божиновски и Борис Велинов, беа погребани во Бардовци, односно Илинден. Советничката за економски прашања во Кабинетот на претседателот Борис Трајковски, Анита Кришан - Лозановска беше погребана во родниот Велес

**Б**ожиновски беше погребан на гробиштата во селото Бардовци. На погребната церемонија присуствуваа неговата сопруга, двете малолетни деца Андреј и Стефан, другите членови на неговото семејство, колегите и неговите сожител.

- "Изгубивме добар другар и соработник кој професионално ги извршуваше своите задачи. Навираат спомените за годините што ги поминавме заедно", беа зборовите со кои колегите од МВР му оддадоа последна почит на Аце Божиновски.

Триесет и три годишниот Божиновски во МВР се вработува во 1992 година кога прв пат ја облечува полициската униформа како припадник на полициската станица Карпош. Во 2001 година му била доверена задачата да го обезбедува претседателот Трајковски. Во црквата "Света Троица" беше одржано опелото за покој на душата на Божиновски.

**Б**орис Велинов беше погребан во населбата Илинден. Со највисоки државни почести и почесна стрелба од огнено оружје од него се простија членовите од неговото семејство, граѓаните од Општина Илинден и неговите соработници. На погребната церемонија проштален говор одржаа Ѓорѓи Костовки од Службата за обезбедување на МВР и градоначалникот на Општина Илинден, а на погребот присуствувааше и директорот на Бирото за безбедност, Бранко Бојчевски. Сите говорници ја потенцираа големата загуба на членот на обезбедувањето на Претседателот, нагласувајќи дека ниту судбината не можела Велинов да го одвои од Претседателот. Велинов својата кариера во МВР ја почна во 1982 година. Поради професионалноста и пожртвуваното извршување на работните обврски тој повеќе пати бил унапредуван, а во 2001 година, како потврда за неговата висока професионалност и стручност, бил распореден во Секторот за обезбедување кај Претседателот на државата.

**С**оветничката за економски прашања во Кабинетот на претседателот Борис Трајковски, Анита Кришан - Лозановска беше погребана во родниот Велес, во присуство на семејството, роднините, соучениците и пријателите, претставници на Владата и на Кабинетот на претседателот на Република Македонија, претставници на Советот на Општината, како и голем број велешани кои се простија од својата сограѓанка. Во прошталниот говор градоначалникот на Велес, Аце Коцевски, рече дека инвентивноста, креативноста и стручноста што ја покажа во работата придонесоа 35-годишната Анита за многу кусо време да ја стекне довербата на колегите и да биде вклучена во реализацијата на многу значајни проекти.

- "Нејзиниот лик не заминува денес. Тој ќе остане во споменот на оние во чие секојдневие ќе отсуствува нејзината насмевка, благост и добрина. Ќе остане споменот за Анита во нас кои можеме да се пофалиме дека била наша пријателка, познаничка, сограѓанка", истакна Коцевски.

- "Сите ја респектиравме нејзината стручност, иако стануваше збор за соработник што беше на почетокот од својата кариера, зашто во неа имаше младешка полет, знаење, огромна желба за успех и за ревносно извршување на поставените задачи", рече Станислава Смилева од Кабинетот на Претседателот.

Нејзината соученичка Елена Гуновска се прости од Анита од име на генерацијата 1987 од велешката гимназија, на кои очекуваната средба за 15-годишнината од матурата им се претвори во тага и очај.








Господине Претседателе, каква е Вашата генерална оценка за штотуку изминатата 2003 година?

**ТРАЈКОВСКИ:** Верувам дека сите граѓани на РМ го носат истото чувство за годината што измина, а тоа е дека таа значи навлегување во помирни води и конечно оставање зад нас на негативните работи од минатите години. Како Претседател на РМ посебно сум задоволен што можам да констатирам дека во минатата година го завршивме процесот на постконфликтно стабилизирање и се зафативме сериозно со реформските обвр-

ски и евроатлантските интеграции. Оптимист сум и за годинава и се надевам дека позитивните процеси и тенденции ќе продолжат во истата насока и ќе донесат економски просперитет, општа благосостојба и среќа за сите наши граѓани.

Имплементирањето на Рамковниот договор оди добро, но договорот во Охрид отстапува по разговорите во четири очи меѓу коалиционите партнери (децентрализацијата). Дали го делите мислењето на експертите дека е особено важно како ќе се изврши новата територијална поделба?

**ТРАЈКОВСКИ:** Пакетот закони за децентрализација е последниот преостанат проект од Рамковниот договор и ангажманот на политичките субјекти во следните два месеца ќе биде концентриран токму на ова прашање. Не само мислењето на експертите, туку и размислувањето на обичните граѓани е дека станува збор за исклучително значаен проект чијашто доследна имплементација директно ќе го одреди степенот на демократија и квалитетот на животот во локалните заедници што навистина не им остава простор на надлежните органи за импровизирање со основните права на



## ОД ИЗЈАВИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ТРАЈКОВСКИ 1999 - 2004

### КРЕАТОРИ НА МИРОТ НА БАЛКАНОТ

*Кичево, 3 октомври*

- "Иднината на Република Македонија е Европа. Во разговорите со меѓународната заедница нема зошто да се плашаме и да бидеме инфериорни, зашто ние сме креатори на мирот на Балканот. Ке се залагам Македонија активно да учествува во Пактот за стабилност, а основа на надворешната политика треба да биде интересот на граѓаните на Македонија и местото на нашата држава на меѓународен план. Нема да дозволам менување на границите на нашата држава. Оваа мала земја на Балканот може да ги обедини сите, без оглед на разликите, на верската и националната припадност. Верувам во Македонија, зашто имам визија за нејзината иднина. Верувам во народот на кој сакам да му изградиме добра, просперитетна и стабилна држава", изјави Трајковски на митингот во Кичево. Во рамките на предизборната кампања Борис Трајковски престојуваше и во Македонски Брод. Прво тој го изнесе проблемот на невработеноста, особено кај младите од кои многумина го напуштија овој крај.

- "Затоа, ќе сторам сè - рече тој - во рамките на моите можности како претседател да ги вратам и да им обезбедам достоинствен живот. Не е лесно тоа што ќе се вети и да се исполни, но имам визија за вашите барања и затоа со Владата ќе создадам амбиент за достоинствен живот". Претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМНЕ Борис Трајковски, потсети на преродбенската улога и мисија на браќата Миладиновци и на други творци, во кои е вткаено чувството на самобитност, отфрлајќи ја спекулацијата во јавноста дека со тандемот Георгиевски - Трајковски ќе завладеат тоталитарен систем.

- "Не е вистина - подвлече Трајковски. Јас тој систем лично го имам почувствувано и истите тие луѓе што заговараат за тоа, се плашат од тој систем. Не сакам тој да се врати и ги повикувам сите, вклучително и нашите опозиционери, дека како претседател ќе бидам медијатор, каде што сите политички лидери ќе ги приближувам и ќе соработувам со единствена цел - за доброто и просперитетот на нашата држава. Сите ги повикувам на заеднички живот. Ке се залагам за поголема улога и афирмација на светската поетска манифестација Струшки вечери на поезијата која одигрува голема улога да станеме дел од европското семејство. На културен план ние сме веќе влезени не само во европската, туку и на светската карта на вредности", рече на крајот Борис Трајковски.

### МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА

*Радовиш, 8 октомври*

- "Македонија, напред. Македонија во Европа. Македонија заслужува да биде модерна, со модерни граѓани кои ќе бидат креатори на својата судбина која не можат да им ја скројат старите креатори. Нам ни требаат млади и перспективни луѓе со европска определба. Нам ни треба претседател кој е блиску до народот и политичари кои веруваат дека Македонија е центар на стабилноста и сигурноста на Европа. За тоа јас имам визија и цели кои се потпираат на вашите желби, цели кои не ветуваат дека од утре ќе се променат, цели кои заедно ќе ги оствариме за кои сме овде да се договориме како заедно ќе го изодиме патот во наредните пет години. Но, само со вас граѓаните на Република Македонија, без оглед на верската, политичката и националната припадност, бидејќи вие самите знаете како ќе го поминеме тој пат кој носи одговорност пред нас, пред нашите деца, нашата перспектива. Да изградиме едно стабилно граѓанско општество во кое заедно ќе се грижиме за нашиот демократски просперитет. Сето тоа ќе го постигнеме сите заедно во нашата родна Македонија која моментно е место изложено на разни кризни ситуации од кои ќе треба да ја обезбедиме со сигурен, безбедносен, одбранбен, правен и демократски систем со стабилни граници, во стабилен регион во кој Македонија и понатаму ќе се афирмира како модерна и демократска држава во која не ќе може да се направи никаков прекршок врз човековите права и слободи. Создавањето на слободата на граѓанинот во Република Македонија е мојата визија, бидејќи многу ми е битно дали граѓанинот ќе ме чувствува како свој претседател во унитарна држава каква што ја замислувам Македонија. Држава во која ќе се залагам во борбата против криминалот, корупцијата, а за заштита на приватноста на семејството на граѓанинот од кого очекувам и иницијативи за самоорганизирање на економски план, приватната иницијатива, присуство на странскиот инвеститор и воопшто за состојби во кои ќе ги забораваме зборовите кредит и помош" - изјави Трајковски.

### РАЗВИВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СВЕСТ

*Прилеп*

- "Мојата визија и сон за Македонија во 21 век - истакна Трајковски - е интегрирана и активно вклучена во сите меѓународни политички текови на живеење, со висок респект и како центар од кој ќе се креира политиката во регионот и поради нејзината геополитичка позиција. Наскоро сегашните млади генерации ќе бидат сведоци кога тоа ќе стане реалност. Кај нив треба да се вгради чувството дека до соодветниот животен стандард, кој е чекор поблиску до европскиот, може да се стигне единствено со почитување на правната држава, со изграден систем на вредности во кој ќе владеат правичноста, моралот и одговорноста, со што Македонија, по европскиот модел, ќе стане општество на благосостојба за граѓаните. Посетата на едно прилепско семејство на двајца стечајни работници кои опстануваат без основните средства за живот, ме трогна и ме заболело до длабочината на срцето и поради тоа, на тие луѓе, како еклатантен пример за жртви на суровото минато време, се заветив на кој и да е начин да им помогнам. Македонија мора да се гради како социјална држава, со нови морални кодекси на однесување кон хендикепираните и ретардираните, со неопходното внимание, со подгревање на човековите чувства за солидарност и доброволна хуманост, како и со развивање на свеста за човекот и неговите потреби, по примерот на современите европски држави. Само на тој начин, со јакнење на семејните вредности и доблести, како основна клетка на стабилното општество, како и со борбата против сите општествени зла на денешнината, Македонија во 21 век ќе влезе во заедницата на развиените земји. Насочувајќи ги младите генерации кон сестрано надградување на нивните знаења, односно инвести

Подготвила: **Рената МАТЕСКА**

граѓаните. Целиот процес треба да се одвива мошне внимателно, при што примарно ќе биде во јавната расправа да биде слушнат гласот на луѓето кои ќе живеат во новите општини, затоа што сето ова го правиме за нивно добро, а не за кревање на нечиј партиски рејтинг пред избори.

Колку Вие како Претседател, покрај сите обврски со Вашата функција, наоѓате време да ги сослушате и проблемите на обичните граѓани? Се мисли, пред сè, на роднините на 12 киднапирани Македонци и нерасветлената судбината, на нивните најблиски?

**ТРАЈКОВСКИ:** Не само како на Претседател, туку пред сè како на човек мошне ми е непријатно да констатирам дека државата не успеа, во целата 2003 година, на унесреќените семејства на сите киднапирани и исчезнати лица од конфликтот во 2001 година да им понуди барем некаков, наместо никаков одговор на нивното единствено и најважно барање. Државните органи се тие кои го одбираат патот по кој ќе дојдат до вистината и за таа цел можат да се формираат комисии и да се распишуваат награди, но луѓето кои ја бараат вистината повеќе од две години се најмалку заинтересирани за процедурата - тие го чекаат одговорот, а државните органи се единствените кои се платени и одговорни да дојдат до него.

Мојот мандат како Претседател на Република Македонија го започнав со секојдневни средби и разговори со обичните луѓе од сите слоеви на населението и сакам да продолжам со таа практика. Политичките функции се делегирани од граѓаните и политичката одговорност се поднесува пред нив. За жал, кабинетското управување со судбината на луѓето, наместо да биде дел од лошото минато, останува доминантен стил на однесување на повеќето политичари на одговорни функции.

Прашања за кои има рачни лични оценки во јавнос-

што порача Трајковски во третиот милениум треба да говорат со јазикот на христијанската љубов, на